

Студентите освен својата диплома од студирање на нашиот Универзитет ќе добијат и меѓународно признат сертификат за познавање на компјутери и компјутерски програми.

ECDL (European Computer Driving Licence) е вендорски и независен стандард со кој на ниво на ЕУ и целиот свет се дефинира единствена рамка на основни информатички знаења и вештини за крајните корисници на компјутерите. ECDL сертификатот потврдува дека сопственикот на сертификатот во потполност е компетентен за користење на персонални компјутери и основни програмски апликации во секојдневните задачи на работа и дома.

Надвор од Европа сертификатот е признат како **ICDL** - International Computer Driving Licence.

ECDL наставниот план и програма опфаќа проверка на знаење за следната тематска целина (модули):

Основни модули	Стандардни модули	Напредени модули
Основи на компјутерот	Презентации	Обработка на текст напредно ниво
Основи на интернетот	Користење на база на податоци	Табеларни калкулации напредно ниво
Обработка на текст	ИТ Безбедност	Бази на податоци напредно ниво
Табеларни калкулации	Онлајн колаборација	Презентации напредно ниво
	Обработка на слика	
	Уредување на веб	
	Пројектно планирање	
	Дигитален Маркетинг	

Зошто ECDL?

ECDL преставува меѓународен стандард на информатичката писменост. Програм кој го креирале стручни лица од целиот свет, а е проверен и одобрен од страна на релевантни меѓународни институции.

Со преку 15 милиони кандидати во 148 земји ECDL стандардот преставува најраспространет стандард за информатичка писменост во светот.

ECDL сертифицираниот програм е:

- Меѓународно признат
- Заснован на примени на [високи стандарди за квалитет](#)
- Достапни за различни ИКТ знаења
- Ускладен со потребите на пазарот на трудот и технолошкиот напредок
- Вендорски независен

Видови на сертификати:

ECDL Base

ECDL Base сертификатот го стекнува кандидатот кој ќе ги положи модулите: **Основи на компјутерот, Основи на интернет, Обработка на текст, Табеларни калкулации**. ECDL Start сертификатот гарантира дека кандидатот е целосно компетентен за користење на персонален компјутер и работа со наведените апликации во сертификатот кои се полагаат.

ECDL Standard

ECDL Standard сертификатот се стекнува после успешно положени **ECDL Base** модулите со додаток на модулите презентации и користење на бази на податоци. **ECDL Core** сертификатот претставува потврда дека кандидатот е потполно компетентен за користење на компјутер согласно со избраните модули.

ECDL Profile

ECDL Профил сертификатот кандидатот го стекнува после ECDL Base сертификатот ако одбрал да полага еден или повеќе ECDL стандард модули. Гарантира дека сопственикот на сертификатот е во потполност компетентен за користење на компјутер, основни канцелариски и дополнителни специфицирани програмски апликации во секојдневната работа. Моментално на македонски јазик кандидатите можат да полагаат Презентација и Користење на база на податоци. И на англиски јазик можат да се полагаат модулите: ИТ Сигурност, Онлајн Соработка, Обработка на слика и Обработка на веб.

Како до сертификат

Стекнување на **ECDL сертификат** е можно исклучиво на нашиот Универзитет. Знаењата за секој модул се тестираат посебно. Тестот трае 45 минути.

Подготовка за полагање на испит

Посетување обуки за полагање не е обавезително. Кандидатите можат да се подготвуваат самостално со користење на литература, или посетување на соодветен курс/ обука на нашиот Универзитет.